

Со именувањето на Виктор Зубков како кандидат за нов премиер на руската Влада, Владимир Путин повлече уште еден изненадувачки и неочекуван потег во пресрет на парламентарните избори во декември и на претседателските во март идната година на кои треба да се најде неговиот наследник на престижната функција.

Никој не може да потврди дека досегашниот шеф на Федералната служба за финансиска контрола, Виктор Зубков, кој своевременно работел во иста канцеларија со моќниот Владимир Путин, ќе биде само преодно решение во предизборието или дека ќе биде и нов руски претседател.

Со новата вакуумска руска бомба или најголемата конвенционална бомба во светот, која два пати е поголема од соодветната американска бомба, Русија уште еднаш ја покажа супремацијата на воената технологија во време кога САД ја лансираа иницијативата за поставување стратески антиракетен штит во Полска и во Чешка.

Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Исклучителната и ретко успешна политичка личност, каква што претставува актуелниот руски претседател Владимир Путин, кој својата вртоглава политичка кариера ја почна со големото искуство стекнато како резидент на КГБ во поранешна Источна Германија и успеа една голема распадна империја да ја врати на сопствени нозе, не престанува да ги изненадува светските аналитичари со неговите неочекувани потези, кои подоцна се покажаа како сосема оправдани и соодветни на актуелните состојби во Руската федерација.

По неостварувањето на мислењата на западните аналитичари дека Владимир Путин по изминувањето на два мандата во Кремљ ќе оди на промена на рускиот Устав за да може и трет пат да се кандидира на најмоќната функција, по неодамнешната изјава дека нема да учествува во претседателската трка, тој



ШТО ПОДГОТВУВА "ГОЛЕМИОТ МАЈСТОР"

сосема неочекувано како кандидат за нов руски премиер го предложи помалку познатиот Виктор Зубков, кој во тамошната номенклатура на политичката распределба на моќта, сепак се наоѓаше на функција која му овозможи да располага со информации за судбината на рускиот капитал, кој се наоѓа во странство или се инвестира во земјата, што се чини дека било многу одговорна функција во време кога Русија се обидува да врати голем дел од капиталот кој легално или нелегално беше извлечен од земјата во времето на Борис Елцин.

Ова особено се однесува и на милијардерот Борис Березовски, кој како зет на ќерката на Борис Елцин, за време на неговото владеење успеа да собере "огромно" богатство и по акцијата за откривање на организираниот криминал по промената на кормилото на власта да побегне во Лондон и оттаму да ја почне борбата за соборување на Владимир Путин, кој во меѓувреме успеа да стави зад решетки голем број руски тајкуни и олигарси и да ја врати државната контрола врз најголемата нафтена компанија "ЈУКОС".

УЛОГАТА НА ЛИЧНОСТА ВО ИСТОРИЈАТА НА ПОЛИТИЧКИТЕ НАСТАНИ

Рускиот претседател Владимир Путин несомнено ќе влезе во редот на гигантите на руската политика кој со својата

упорна работа и потпирајќи се на своите поранешни соработници од советската тајна служба КГБ успеа не само да ги сопере процесите на распаѓањето на некогашната комунистичка империја, кои делумно беа поттикнати и од западните земји, особено во јужните делови од државата, кои беа богати со нафта, да ги задржи односите со некогашните делови на земјата како Украина и Белорусија, да ги запре процесите на распаѓање на руската економија и со користење на постојниот тренд на пораст на цената на нафтата и природниот гас на светскиот пазар да ги врати странските долгови и да забележи позитивен економски раст, што се сметаше како вистинско чудо. Со ваквите резултати Путин несомнено ги менува досегашните сфаќања и критериуми за улогата на личноста во креирањето на светската политика, а особено во корист и на својот народ и сопствената татковина.

Во оваа смисла, при објавувањето на одлуката за именување на новиот кандидат за руски премиер, Владимир Путин истакна дека во изминативе години бруто националниот производ на Русија забележал значителен развој, дошло до намалување на инфлацијата, како и до зголемување на приходите на граѓаните. Од друга страна, пак, треба да се каже дека рускиот капитал почна голем поход во освојувањето на западните пазари, особено во купувањето недвижности, а одделни руски тајкуни од младата гарда, како што е милијардерот Роман Абра-

ЌЕ БИДЕ НАСЛЕДНИК МОЌНИОТ ВЛАДИМИР?

мович, кој е попознат како сопственик на англиската фудбалска екипа "Челзи", е карактеристичен претставник на тој тренд.

РУСИЈА ПОВТОРНО СУПЕР СИЛА!

За разлика од времето на владеењето на Борис Елцин, кога западните воени стратегии се потсмеваа на катастрофалната ситуација во која се најде руското оружје, па дури си играа и подбишега со можноста од неконтролирано паѓање на руските стационарни сателити од типот Космос, кои неконтролирано кружеа во орбитата околу земјата, во времето на Владимир Путин дојде до рапидна обнова на руската вселенска програма и брза соработка со САД во лансирањето на вселенската станица, за што беа користени руски ракети, а подоцна со успешното производство на ново ракетно оружје, како што беа ракетите ТОПОЉ, руската воена технологија повторно се најде на исто ниво во трката во вооружувањето. Доказ за тоа е и промоцијата на новата руска вакуумска бомба, која ја нарекуваат "татко на сите бомби", со разорна моќ на атомска бомба, која притоа не предизвикува никаква радијација на земјиштето. Всушност, таа го вшмукува кислород на определена височина и потоа го запалува, при што се ослободува температура од повеќе од 3.000 степени Целзиусови. Ова не е некоја новина за воените стратегии, бидејќи вакви бомби веќе биле користени уште во 1999 година кога САД во Авганистан се бореа против режимот на Талибанците и Муџахидините на Ал каида, а руските генерали сакаа да ги употребат во борбата со исламско-фундаменталистичките бунтовници во Чеченија. Останува фактот дека оваа најнова руска бомба е речиси два пати поефикасна од соодветната американска бомба, што има големо психолошко влијание и врз севкупниот натпревар во вооружувањето на светските супер сили. Во оваа смисла, на иницијативата на американскиот претседател Џорџ Буш за поставување американски антиракетен штит на територијата на Полска и на Чешка за заштита од ракети кои евентуално би биле истрелани кон западните држави од страна на Иран, Северна Кореја и други земји, кои се сметаат како апсолутистички режими или поддржувачи на тероризмот, Владимир Путин се закани дека Русија ќе го откаже договорот за намалување на конвенционалното оружје, дека ќе одговори на

соодветен начин со поставување ракети на источната граница кон Европа и дека цел на тие ракети ќе бидат главните градови во земјите-членки на НАТО и Европската унија!

МОСКВА И КРИЗНИТЕ ЖАРИШТА ВО СВЕТОТ

Соодветно на растечката моќ на Руската федерација на воен план дојде и до ревизија на досегашниот партнерски однос на земјите од Запад, кои сè повеќе стануваат зависни од увозот на руска нафта и природен гас. Така, на меѓународната конференција во Минхен рускиот претседател Владимир Путин прв пат директно ги обвини САД за нивната интервенционистичка политика во светот, која и покрај изведените воени операции не придонесува за враќање на мирот. Таквиот директен напад на Путин некои аналитичари веќе го означиле како почеток на нова студена војна меѓу двете супер сили, која засега се одразува и во сè поголемото влијание на надворешната политика на Кремљ во барањето решенија за актуелните кризни жаришта во светот, како што е, на пример, и прашањето за идниот статус на Косово, нуклеарната програма на Иран и на Северна Кореја, состојбите во Ирак, во Авганистан, во кои се зглавени големи воени ефективи на западните сојузници и на НАТО пактот. Руската дипломатија веќе истакна дека ги анализира сите проблеми кои настанале по Втората светска војна и особено своето однесување во поглед на Корејската војна, Резолуцијата на Советот за безбедност на ООН за формирање на државата Израел и други проблеми и дека врз основа на тие искуства тие нема да ги следат западните партнери во донесувањето значајни одлуки. Ова особено се однесува на отфрлањето на планот на финскиот дипломат Марти Ахтисари за решавање на прашањето со Косово, кој беше оневозможен со заканата за употреба на правото

на вето на Русија, поради очигледното негирање на постигнатите меѓународни договори во рамките на ОБСЕ за непромениливост на границите, како и можноста преседанот со давањето независност на Косово да послужи како домино ефект и при третирањето на низа такви актуелни прашања во Европа, но и на југот на Руската федерација.

Во оваа смисла, Москва е и против воведувањето поцврсти санкции за Иран, кој и натаму оди со проширувањето на своите капацитети за производство на нуклеарен материјал, кој им треба за производство на електрична енергија или за изработка на нуклеарна бомба, како што тврди западната алијанса.

Со еден збор, руската надворешна политика веќе ги врати своите изгубени позиции во времето на распаѓањето на комунистичкиот Советски Сојуз и постепено станува рамноправен партнер во меѓународните односи. Се надеваме ќе биде контратежа на досегашната практика на западната алијанса за лесно посегнување по воената интервенција, која иако применета на повеќе кризни подрачја не ги даде потребните резултати. Ова се однесува за состојбите во Ирак и во Авганистан, во кои се заглавени големи ефективи на САД и на останатите земји од НАТО пактот, без изглед да направат нешто повеќе во нивната пацификација и воведување граѓански модел на управување. Всушност, во тој поглед и сама Москва има големо негативно искуство со нејзината десетгодишна одисеја во Авганистан, каде го монтираше комунистичкиот режим на Наџбулах, кој се распадна под налетот на тамошните Муџахедини, кои со помош на ракетите СТИНГЕР лесно ги соборуваа руските воени авиони. Подоцна, борците против советската инвазија во Авганистан станаа жестоки борци против западната христијанска цивилизација, која ја предводи токму Осама бин Ладен, кој подоцна успеа да се наметне како водач на злогласната терористичка организација Ал каида.

Apel za pomo { za liceto Goran Stankov, potrebni se donacii za izveduvawe operativen za fat-transplantacija na bubreg vo stranska klinika, za { to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 denari se: 070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177

